



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 20 март 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,20 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

134.

Врз основа на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на својата седница од 27 II 1968 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

Пречистениот текст на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот го опфаќа Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, исправка 20/65), Законот за дополние на Законот за задолжително осигурување имот и лица објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, Законот за измена на Законот за задолжително осигурување имот и лица објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66 и Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и лица објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67 со исправката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/67, во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

АС бр. 568
27 февруари 1967 година
Белград

Го заменува претседателот на Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина
член на Комисијата,
Зоран Полич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ

(Пречистен текст)

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Според одредбите од овој закон задолжително се осигуруваат:

- 1) патници во јавен превоз, посади на воздухоплови и професионални пожарникари — од последици на несрекен случај;
- 2) корисници односно сопственици на моторни возила — од одговорност за штети сторени на трети лица;
- 3) корисници односно сопственици на воздухоплови — од одговорност за штети сторени на трети лица.

Член 2

За задолжителното осигурување според членот 1 од овој закон се склучува договор помеѓу осигуреникот и осигурителниот завод.

Договор за задолжително осигурување патници во јавен превоз и посада на воздухоплови (член 1 точка 1) осигуреникот е должен да склучи пред да започне да се занимава со јавен превоз.

Договор за задолжително осигурување професионални пожарникари (член 1 точка 1) осигуреникот е должен да склучи при организирање на противпожарна служба.

Договор за задолжително осигурување од одговорност за штета сторена на трети лица (член 1 точ. 2 и 3) осигуреник е должен да склучи пред регистрацијата на возило односно воздухоплов.

Член 3

Корисниците на осигурувањето од членот 1 точ. 1 и 2 на овој закон имаат право на надоместок непосредно од осигурителниот завод без оглед дали осигуреникот склучил договор за осигурување со осигурителниот завод.

Во случаите од ставот 1 на овој член осигурителниот завод има право на регрес спрема осигуреникот (организација или лице што било должно да склучи договор за осигурување).

Височината на надоместокот од ставот 1 на овој член се утврдува според одредбите од овој закон со кои се регулираат одделни видови на задолжително осигурување.

Член 4

Односите помеѓу осигуреникот, корисникот на осигурувањето и осигурувачот се регулираат со договор во согласност со Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 5

Височината на премијата што ја плаќа осигуреникот се определува со тарифата на премиите за осигурување.

Правилата за осигурување и тарифите на премиите за осигурување определени со овој закон ги донесува осигурителниот завод согласно со одредбите на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

II. ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ, НА ПОСАДА НА ВОЗДУХОПЛОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЖАРНИКАРИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

1. Осигурување на патници во јавниот превоз

Член 6

Стопанските организации и граѓаните што вршат јавен превоз на патници се должни патниците да ги осигурат од последици на несрекен случај во превозот на територијата на Југославија, на износите предвидени со овој закон.

Работните и други организации и државните органи се должни во смисла на ставот 1 од овој член да ги осигурат своите работници што ги превезуваат од местото на живеењето до местото на работата, и обратно (на работа и од работа), како и другите лица што ги превезуваат во врска со вршењето на својата дејност, и тоа:

1) патниците што претпријатије за аеродромски услуги и други организации ги превезуваат од деловницата до аеродромот, пристаништето, станицата и сл., и обратно;

2) туристите и други лица што туристички и угостителски организации, одмаралишта и други организации ги превезуваат како свои гости.

Член 7

Како патници се сметаат: лица што заради патување се наоѓаат во едно од средствата определени за вршење јавен превоз, без оглед дали имаат возен билет или не, како и лица кои се наоѓаат во кругот на станица, пристаниште, аеродром или во непосредна близина на превозното средство пред качувањето односно слегувањето, за кои се докаже дека имале намера да патуваат со соодветното превозно средство, односно дека патуваат со него, освен лицата запослени на односното превозно средство.

Како патници, во смисла на ставот 1 од овој член, се сметаат и лица што имаат право на бесплатно возење.

Член 8

Докажувањето дека некое лице било патник во смисла на членот 7 од овој закон, паѓа на товар на корисникот на осигурувањето.

Член 9

Најниските осигурени суми на кои треба да се договори задолжително осигурување за еден патник изнесуваат:

- 1) за случај на смрт на патник — 8.000 динари;
- 2) за случај на трајно губење на општата работна способност на патник — 16.000 динари;
- 3) за случај на поминлива неспособност за работа на патник, на име надоместок за губење на заработката и фактични нужни трошоци за лекување — 4.000 динари.

Член 10

Кога патникот ќе го снајде несрекен случај за кој е осигурен, осигурителниот завод е должен да ја исплати:

- 1) договорената осигурена сума за случај на смрт на патникот, ако поради несреќниот случај настапила смрт на патник кој бил постар од 10 години, а 50% од договорената осигурена сума — ако патникот бил помлад од 10 години;
- 2) договорената осигурена сума за случај на трајно губење на општата работна способност, ако поради несреќниот случај настапило потполно трајно губење на општата работна способност на патникот, односно онолкув процент од договорената осигурена сума колку што изнесува процентот на делумното трајно губење на општата работна способност предизвикано со несреќниот случај;
- 3) надоместокот на загубената заработка и надоместокот на фактичните и нужните трошоци за лекување, ако поради несреќниот случај настапила поминлива неспособност на патникот за вршење на редовното занимање односно ако е поради несреќниот случај нарушено здравјето на повредениот патник, но најмногу до височината на договорената сума за овие случаи.

Член 11

Ако организацијата, органот односно граѓанинот од членот 6 ст. 1 и 2 на овој закон не склучи договор за осигурување на патниците во смисла на овој закон, а настане несрекен случај, исплатата на осигурената сума односно на надоместокот ќе ја изврши осигурителниот завод чие седиште му е најблиску на местото на настанувањето на несреќниот случај (член 3 став 1).

Правото на регрес, во смисла на членот 3 став 2 од овој закон, покрај износот исплатен на име надоместок на штета односно на осигурената сума, опфаќа и право на надоместок на трошоците во врска со подмирувањето на настанатите обврски.

Член 12

Надоместокот на трошоците за лекување и загубена заработка се исплатува независно од исплатата на осигурената сума за случај на смрт односно за случај на инвалидитет.

Со денот на утврдување на потполниот односно делумниот инвалидитет на патникот престанува обврската на осигурителниот завод на надоместок на понатамошните трошоци за лекување и загубена заработка.

Како трошоци за лекување се сметаат само оние трошоци што ги поднесува осигуреникот, а не и трошоците што го товарат социјалното осигурување.

Член 13

Со исплатувањето на осигурената сума односно на надоместокот преминуваат врз осигурителниот завод, до височината на извршената исплата, сите права на корисникот на осигурувањето на надоместок на штетата спрема трети лица кои по кој и да бил основ се одговорни за штетата предизвикана со несреќниот случај, освен спрема превозник кој склучил договор за осигурување.

Ако корисникот на осигурувањето поради несреќниот случај претрпи материјална штета поголема од износот што му е исплатен по основот на ова осигурување, тој од лицето одговорно за штетата има право на надоместокот само на оној дел од штетата што ја надминува исплатената му осигурена сума односно надоместок по основот на ова осигурување.

2. Осигурување на посада на воздухоплов и професионални пожарници**Член 14**

Работниците и други организации и државните органи — корисници на воздухоплови се должни да ги осигурат членовите на посадата на воздухоплов од последици на несрекен случај најмалку на осигурените суми предвидени во членот 9 на овој закон.

Основачите на професионални противпожарни единици се должни сите професионални пожарници да ги осигурат од последици на несрекен случај најмалку на осигурените суми предвидени во членот 9 на овој закон.

Во сè друго на осигурените лица од ст. 1 и 2 на овој член согласно се применуваат одредбите на овој закон што се применуваат на патниците во јавниот превоз.

III. ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ВОЗДУХОПЛОВИ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ СТОРЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА**1. Осигурување на корисници односно сопственици на моторни возила од одговорност за штети сторени на трети лица****Член 15**

Корисник односно сопственик на моторно возило што се регистрира на територијата на Југославија е должен да се осигури од одговорност за штета поради смрт, повреда на телото или здравјето на некое лице или уништување или оштетување на нечиј имот што ќе ја предизвика при употреба на возилото, освен од одговорност за штета на стоки примени на превоз.

Се смета дека возилото е во употреба за време на возење и за време на стојење на пат во текот на возењето.

Регистрација на моторно возило, како и продолжување на регистрацијата, може да се изврши дури откако на органот надлежен за регистрирање ќе му се поднесе доказ за склучениот договор за осигурување во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 16

Како моторно возило, во смисла на овој закон, се смета секое возило што подлежи на прописите за регистрацијата на моторните возила.

Член 17

Со осигурувањето се опфаќа целокупната штета што сопственик односно корисник на моторно возило е должен да ја надомести според прописите односно според правните правила за одговорноста, а која произлегува од употребата на моторно возило.

Член 18

Оштетеното лице односно неговите наследници имаат право да го истакнат оштетеното барање непосредно спрема осигурителниот завод.

Осигурителниот завод е должен утврдениот надоместок на штета да му го исплати непосредно на оштетеното лице или на лице овластено за наплата на надоместокот.

Член 19

Осигурителниот завод не може спрема оштетено лице односно неговите наследници да истакнува приговори што врз основа на овој закон или правилата на осигурувањето би можел да ги истакне спрема корисникот односно сопственикот на моторно возило.

Член 20

Штетата предизвикана од страна на непознато моторно возило должен е да ја надомести осигурителниот завод чие седиште му е најблиско на местото на настанатата штета.

Исплатените надоместоци на штета според ставот 1 на овој член осигурителните заводи му ги пријавуваат на заводот кој спогодбено ќе го определат осигурителните заводи, кои на крајот на календарската година вкупниот износ на штетата го распоредуваат на сите осигурителни заводи сразмерно со премијата што тие ја наплатиле за осигурување на корисници односно сопственици на моторно возило од одговорност.

Осигурителните заводи се должни износит, според пресметката од ставот 2 на овој член, што на нив отпаѓаат над износит на исплатените надоместоци, да му ги дозначат на заводот кој спогодбено ќе го определат осигурителните заводи во рок од 30 дена од денот на приемот на пресметката. Заводот кој спогодбено ќе го определат осигурителните заводи е должен во понатамошен рок од 30 дена да им ги дозначи соодветните износи на оние заводи чии исплати се поголеми од делот што отпаѓа на нив според пресметката.

Ако се пронајде непознатото возило од ставот 1 на овој член, осигурителниот завод кај кој е договорено осигурувањето од одговорност е должен на заводот кој спогодбено ќе го определат осигурителните заводи да му го исплати износот на надоместената штета. Заводот кој спогодбено ќе го определат осигурителните заводи ќе го земе тој износ предвид при распределбата на вкупната штета според ставот 2 од овој член.

Член 21

Штетата предизвикана од страна на возило чии корисник односно сопственик не се осигурил од одговорност ќе ја надомести осигурителниот завод чие седиште му е најблиску на местото на настанувањето на штетата.

Осигурителниот завод што ќе ја надомести штетата според ставот 1 од овој член, има право на регрес од корисникот односно сопственикот на моторното возило до височината на исплатениот износ.

Член 22

Со осигурување според овој закон се опфатени и штети предизвикани со моторно возило што го користело односно што го управувало лице што не е овластено за тоа.

Осигурителниот завод што ќе ја надомести штетата од ставот 1 на овој член, има право на регрес од неовластениот корисник односно возач како лице одговорно за штетата.

Член 23

Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени корисникот односно сопственикот на возилото, осигурувањето од одговорност преминува врз новиот корисник односно сопственик.

2. Осигурување на корисници односно сопственици на воздухоплови од одговорност за штети сторени на трети лица

Член 24

Корисник односно сопственик на југословенски воздухоплов е должен да се осигури од одговор-

ност за штети што воздухопловот при воздушна пловидба може да им ги стори на лица и на имот на земја.

Странски воздухоплов кој лета во воздушниот простор на Југославија, ако со билатерален договор не е определено поинаку, мора да биде осигурен за штетите од ставот 1 на овој член при влегувањето во тој простор, ако не е дадено друго обезбедување за надоместок на таква штета.

Член 25

Стопанските организации што вршат јавен воздушен превоз се должни, покрај осигурувањето од членот 24 на овој закон, да се осигурат од одговорност и за други штети што можат да им ги сторат на трети лица поради поседување или употреба на воздухоплов.

Член 26

Сојузниот извршен совет ќе ги определи износите на кои мораат да бидат осигурени во смисла на чл. 24 и 25 на овој закон одделни видови воздухоплови.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице, ако лицата што е должна да ги осигури според одредбите на овој закон, не ги осигури најмалку на износитите определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него или ако не се осигури од одговорност според одредбите на овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 28

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој не склучи договор за осигурување што е должен да го склучи според одредбите на овој закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Правните и други лица на кои обврската на осигурување им настанува врз основа на Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) должни се да склучат договор за осигурување со осигурителниот завод, во рок од 30 дена сметајќи од 6 април 1965 година, како ден на влегувањето во сила на тој закон.

Постојните договори за задолжително осигурување до крајот на текуштата година на осигурувањето ќе се заменат со нови договори согласно со одредбите на законот од ставот 1 на овој член.

Наплатената премија за осигурување по договорите што во смисла на ставот 2 од овој член се заменуваат, која отпаѓа на времето по извршената замена, се засметува во премијата за осигурување според новиот договор.

Член 30

Југословенската народна армија не е должна задолжително да се осигурува по видовите на осигурување предвидени со овој закон.

Член 31

Од 16 февруари 1967 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и

лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), до 31 декември 1967 година задолжително осигурување на посеви и плодови за време додека се непожнени односно необработени опфаќа само штети од ризици од град, пожар и удари на гром.

Член 32

Постојните договори за задолжително осигурување: на предмети што сочинуваат основни средства, обртни средства и средства за заедничка потрошувачка на стопанските организации и другите работни организации врз кои се применуваат прописите што важат за стопанските организации; на градежни објекти, други недвижни предмети и инвентари што ги управуваат државни органи, установи и организации, како и на станбени згради и делови од станбени згради во општествена сопственост, престануваат да важат на 31 декември 1967 година, ако странките не се спогодат поинаку.

Договорите за задолжително осигурување од оштетување на моторни возила на организациите и органите од ставот 1 на овој член престануваат да важат во 1967 година со истекот на текуштиот период на осигурување.

Член 33

Со денот 6 април 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), престанаа да важат:

1) Уредбата за обвезното осигурување патниците на железниците против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/47);

2) Уредбата за обвезно осигурување на сите испратки кои што им се предаваат на превоз на Југословенските државни железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/47 и 12/57);

3) Уредбата за задолжително осигурување на патниците во јавниот автособраќај против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/48);

4) Уредбата за задолжително осигурување патниците на поморските параходи против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/48 и 63/49);

5) Наредбата за обвеза на домашните претпријатија и установи да ја осигураат стоката кај Државниот осигурителен завод ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46);

6) Наредбата за уводене обвезно осигурување на патници на речните, езерски и каналски пловила (внатрешна пловидба) во државната експлоатација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/47);

7) Наредбата за задолжителното осигурување на државниот имот против штета што настануе поради пожар на износ кој што одговара на вредноста на тој имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/48);

8) Наредбата за определување на ризиците од кои стопанската организација е должна да ги осигури основните и обртните средства и средствата на заедничката потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58 и 14/61);

9) Наредбата за височината на надоместоците што Државниот осигурителен завод ги исплатува по задолжителното осигурување на патници на превозните средства на јавниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/59);

10) Решение за осигурување на телеграфско-телефонските линии на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59).

Член 34

Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67) ќе се применува од 1 јануари 1968 година, освен одредбите на чл. 16 и 17 став 2 на тој закон, кои ќе се применуваат од 16 февруари 1967 година, како ден на влегувањето во сила на тој закон.

135.

Врз основа на членот 11 од Законот за измени и дополненија на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на седницата од 9 ноември 1967 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за установувањето на каматата на фондовите во стопанството.

Пречистениот текст на Законот за установувањето на каматата на фондовите во стопанството го опфаќа Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 35/65, 56/65, 57/65, 4/66 и 31/67, во кои е означено времето на влегувањето во сила односно почетокот на применувањето на тој закон и неговите измени и дополненија.

АС бр. 569

9 ноември 1968 година

Белград

Го заменува претседателот на Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина член на Комисијата,
Зоран Полич, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА КАМАТАТА НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

(Пречистен текст)

1. Основни одредби

Член 1

Сите општествени средства што се користат во стопанството подлежат на плаќање придонес на општествената заедница во вид на камата (камата на фондовите во стопанството).

Како општествени средства во стопанството, во смисла на овој закон, се подразбираат средствата на деловните фондови на стопанските организации и средствата на деловните и кредитните фондови на банките, како и средствата на општествено-политичките заедници што според важечките прописи се наменети за инвестиции во стопанството.

Член 2

Со посебен сојузен закон се определува општата стапа и посебните стапи на каматата на фондовите во стопанството, како и ослободувањата од плаќање на оваа камата.

Член 3

Каматата на фондовите во стопанството е приход на федерацијата кој како заеднички средства на општествената репродукција се внесува во кредитниот фонд на банката според посебен сојузен закон.

II. Камата на деловниот фонд на стопанските организации и на банките и на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството

Член 4

Стопанските организации и банките плаќаат камата на деловниот фонд на сите средства на овој фонд по завршната сметка на тие организации за претходната година.

Ако стопанската организација за покривање на загуба искажана во завршната сметка добила посебен сапационен кредит, а е обврзана на плаќање

камата на деловниот фонд, ќе ја плати оваа камата на износот на деловниот фонд намален за оној дел од добиениот посебен санационен кредит што го надминува износот на задолжителниот резервен фонд.

Со средствата на деловниот фонд се издначуваат, во поглед плаќањето камата на деловниот фонд, и средствата распоредени по завршната сметка за други намени, ако се користат за обртни средства.

На средствата што домашна стопанска организација од својот деловен фонд или од други сопствени средства издначени во поглед плаќањето камата на деловниот фонд со средствата на деловниот фонд, ќе ги вложи за заедничко работење според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации, камата на деловниот фонд плаќа стопанската организација во која се вложени средствата.

Камата на деловниот фонд не се плаќа на средствата што странски лица ќе ги вложат за заедничко работење во домашна стопанска организација според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.

Член 5

Стопанските организации плаќаат камата на деловниот фонд и на средствата на доходот остварени во текот на годината што ги користат за обртни средства, во смисла на членот 20 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68).

Одредбите на чл. 6 до 8 од овој закон важат и за плаќање камата на деловниот фонд и на средствата од ставот 1 на овој член.

Член 6

Каматната стопа на средствата на деловниот фонд на стопанската организација е единствена за стопанската организација како целина, ако со сојузни прописи не е определено поинаку.

Ако стопанската организација врши повеќе дејности за кои се определени различни стопи на камата на деловниот фонд или за кои е пропишано ослободување од плаќањето на таа камата, или ако располага со основни средства за кои се определени различни стопи на камата на деловниот фонд или за кои е пропишано ослободување од плаќањето на таа камата — таа е должна посебно да ја утврдува основницата и да ја пресметува каматата на деловниот фонд спрема определените стопи за одделни дејности или основни средства, односно посебно да го утврди соодветниот износ на средствата на деловниот фонд за кој е ослободена од плаќањето на камата на деловниот фонд.

Ако стопанската организација не постави според одредбите на ставот 2 од овој член, плаќа камата на деловниот фонд според општата каматна стопа и на делот од деловниот фонд за кој не ја утврдила посебно основницата за примена на пониска стопа односно ослободување. Ако за сите дејности на стопанската организација се пропишани каматни стопи пониски од општата стопа, односно ако за некои од тие дејности е пропишано ослободување од плаќање на таа камата, стопанската организација плаќа камата на дел од деловниот фонд за кој посебно не утврдила основницата за примена на пониска стопа односно за ослободување — по највисоката стопа определена за која и да било од дејностите што односната стопанска организација ги врши.

Член 7

Ако состојбата на деловниот фонд во текот на годината се измени, стопанските организации и банките ќе ја пресметаат каматата на деловниот фонд врз изменетата основница од првиот ден на наредниот месец по настаната промена.

Член 8

На средствата на деловниот фонд што служат за вршење комунална дејност, угостителска дејност, дејност на туристичко посредување и дејност на

услужно занаетчиство, каматната стопа на деловниот фонд ја определува собранieto на општината на чија територија е седиштето на стопанската организација.

Каматната стопа од ставот 1 на овој член не може да биде поголема од општата стопа односно од посебната пониска стопа, ако таа е пропишана за тој вид дејност.

Општинското собрание може стопанската организација да ја ослободи од плаќање камата на деловниот фонд на средствата на деловниот фонд што служат за дејностите од ставот 1 на овој член.

Каматата на деловниот фонд што стопанската организација ја плаќа на средствата на деловниот фонд што служат за дејностите од ставот 1 на овој член е приход на општината кој како заеднички средства за општествена репродукција се внесува во кредитниот фонд на банката според посебен сојузен закон.

Каматата што стопанската организација ја плаќа на средствата на деловниот фонд што ѝ служат на комуналната дејност, откако ќе се внесе во кредитниот фонд на банката според ставот 4 на овој член, се користи за кредитирање инвестиции во дејностите од членот 10 на овој закон.

Одредбите од ст. 1 до 4 на овој член се однесуваат на дејностите на градежното занаетчиство.

Член 9

Ако стопанската организација средствата на незадолжителниот дел на резервниот фонд (член 29 од Законот за средствата на стопанските организации) ги вложи како орочен депозит, на тие средства плаќа камата на деловниот фонд.

Член 10

Како комунални дејности, во смисла на овој закон, се сметаат дејностите: водовод и канализација; експлоатација на јавни бањи; одржување чистота на јавни објекти и изнесување губре од згради; изградба и одржување улици, патишта и други сообраќајници во населба; уредување и одржување јавни зелени површини во населби; снабдување населби со топлотна енергија; управување на пазари на мало; на пазари на големо; дистрибуција на електрична енергија и јавно осветление и производство на електрична енергија од страна на електрани во состав на дистрибутивни претпријатија; градски сообраќај; снабдување населби со гас; чување моторни и други возила на определен простор; гаражирање возила во јавни гаражи; градски кафилерии; чување имот на стопански организации и установи; управување и одржување градоко земјиште; сервис на месните заедници; прикажување филмови; канзумни млекари; пекарска; ојачарска; противпожарна; производство на мраз; комунални (услужни) кланици; погребни заводи; крематориуми; и други погребни организации; дезинсекција, дезинфекција и дератизација, како и стопанско работење (стопанисување) со станбени згради.

Член 11

Одредбите за плаќање камата на деловниот фонд на стопанските организации и на банките се применуваат во целина на средствата на кредитните фондови на банките, ако се основани тие фондови.

Член 12

Општествено-политичките заедници плаќаат камата на фондовите во стопанството на средствата што според важечките прописи се наменети за инвестиции во стопанството — според состојбата на тие средства во изминатиот месец, намалена за износите на средствата внесени во кредитните фондови на банките.

Каматата од ставот 1 на овој член се плаќа на товар на средствата на општествено-политичката заедница што ја сочинуваат основницата за плаќање на таа камата.

III. Казнена камата**Член 13**

Ако стопанската организација односно банката не го плати втасаниот износ на камата на деловниот фонд односно на кредитниот фонд, ќе плати и казнена камата од 0,1% за секој ден задоцнување на втасаниот неплатен износ.

Плаќањето на казнената камата според ставот 1 од овој член не ја исклучува примената на казнените одредби.

IV. Казнени одредби**Член 14**

Стопанската организација односно банката ќе се казни за стопански престап со парична казна до троен износ на каматата што не ја платила ако во рокот не го плати втасаниот износ на каматата на деловниот фонд односно на кредитниот фонд, за да го одбегне плаќањето на оваа камата или за да ја задржи за свои потреби.

За стопански престап од ставот 1 на овој член стопанската организација односно банката ќе се казни во особено тешки случаи со парична казна до петорен износ на каматата што не ја платила.

За стопански престап од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација односно во банката со парична казна до 500 динари.

V. Преодни одредби**Член 15**

По договорите за заеми и кредитите склучени пред влегувањето во сила на Законот за установањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/61), банките можат да ја покачат договорената камата, но најмногу до височината на каматната стопа што е пропишана на деловниот фонд за односната стопанска организација.

Стопанската организација што не ќе се согласи со промените на договорот според ставот 1 на овој член може да се откаже од склучениот договор. Во овој случај стопанската организација е должна да го врати искористениот дел од заемот односно кредитот во рок од 60 дена од денот на известувањето за промената на каматната стопа, ако банката не определи подолг рок за враќање на искористениот дел од заемот односно кредитот.

Во случај на измена на каматната стопа според ставот 1 на овој член, изменетата каматна стопа ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Ст. 1 до 3 на овој член не се однесуваат на заеми за основни средства што се дадени од наменската квота на Општиот инвестиционен фонд за воената индустрија, како ниту на заеми за изградба на нови фабрики за шеќер.

Член 16

Ако стопанската организација дојде во неможност да ги извршува своите обврски по заеми односно кредитите поради зголемување на каматната стопа според членот 15 од овој закон, односно ако дојде во неможност за нормално стопанисување, банката може со таквата стопанска организација да договори подолги рокови за отплати на заемот.

Член 17

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесува поблиски прописи за начинот на пресметувањето и плаќањето на каматата на фондовите во стопанството, како и поблиски прописи за тоа кои дејности, согласно со прописите за распоредување на стопанските дејности, се сметаат како дејности од членот 8 став 1 на овој закон.

Член 18

Со денот 1 јануари 1961 година како ден на почетокот на применувањето на Законот за установањето на интересот на фондовите во стопанството престануваат да важат: Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58, 43/59 и 52/59) и Одлуката за пониската норма на интересот на фондот на обртните средства на определени стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/58 и 52/59).

136.

Врз основа на членот 28 од Законот за измени и дополненија на Законот за експропријацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/68), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 27 февруари 1968 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за експропријацијата.

Пречистениот текст на Законот за експропријацијата го опфаќа Законот за експропријацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/57) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 5/68 — со исправката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 901
27 февруари 1968 година
Белград

Го заменува претседателот на Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина
член на Комисијата,
Зоран Полич, с. р.

ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА

(Пречистен текст)**Глава I****ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Недвижност може да се експроприра кога е тоа потребно заради изградба на стопански, станбени, комунални, здравствени и културни објекти, за народната одбрана и други објекти од општ интерес.

Недвижност може да се експроприра и кога е тоа потребно заради изведување други работи од општ интерес.

Недвижност може да се експроприра особено заради:

— изградба на железнички пруги, патишта, мостови, аеродроми, канали, како и заради подигање згради и постројки што се наменети за одржување и користење на овие објекти;

— изградба на центри за производство на електрична енергија и постројки за пренос и разведжување на таква енергија;

— подигање и проширување на фабрики и фабрички постројки, отворање и проширување на рудници;

— изградба на луки, пристаништа, брегови, зимовници, крајбрежни докови, бродоградилшта, склади;

— подигање постројки на телеграфската, телефонската, радио и телевизиската мрежа;

- подигање тврдини, воени вежбалишта и други објекти за потребите на народната одбрана;
- истражување на рудно и друго богатство во утробата на земјата;
- регулација на текушти води и порои (суводолици);
- наводнување, исушување, асанација и мелиорација на земјишта;
- пошумување;
- изградба на населби, улици, плоштади, паркови и скверови;
- изградба на водовод, канализација, гасовод, гробишта и други комунални објекти;
- подигање станбени и деловни згради;
- подигање силоси, расадници, семенски и приплодни станици;
- подигање училишта, музеи, уметнички галерии и други објекти за просветни и културни цели;
- подигање болници, лекувалишта и други објекти за здравствени и социјални цели;
- подигање вежбалишта, игралишта, домови за физичка култура и други објекти за физичка култура и спорт.

Недвижност не може да се експроприра со цел за земјоделска обработка.

Член 2

Предмет на експропријацијата можат да бидат само недвижности во сопственост на граѓани, граѓански правни лица, општествено-политички организации и здруженија на граѓани (граѓанска сопственост).

Член 3

Со експропријацијата недвижноста се пренесува од нејзиниот сопственик во општествена сопственост (потполна експропријација).

Потполната експропријација на земјиште ја опфаќа и зградата и другите градежни објекти што се наоѓаат на тоа земјиште.

Член 4

Со експропријацијата може да се установи службеност на земјиштето и зградата, како и закуп на земјиштето на определено време (непотполна експропријација).

Закупот може да се установи само во случај кога земјиштето, со оглед на целта за која се предлага закупот, ќе треба да се користи само за ограничено време (со цел за истражување на рудно и друго богатство, за користење на каменоломи и сл.).

Член 5

Земјиште што е потребно за изградба на објект или за изведување на други работи од општ интерес може да се заземе привремено.

Привременото заземање ќе се укине штом ќе престане потребата заради која е тоа определено.

Одредбите од овој закон што се однесуваат на експропријацијата на недвижностите се применуваат и на привременото заземање земјиште, доколку од одделни одредби на овој закон не произлегува нешто друго.

Член 6

Недвижноста може да се експроприра дури откако е на начинот определен со овој закон утврдено дека постои општ интерес за изградба на објект односно за изведување на други работи на таа недвижност.

Член 7

Експропријација може да се врши за потребите на општествено-политичка заедница, работна и друга самоуправни организации, општествено-политичка организација и здруженије на граѓани (корисник на експропријацијата).

Член 8

Со експропријацијата на недвижноста корисникот на експропријацијата се здобива со правото таа недвижност да ја користи за целта заради која е извршена експропријацијата.

Член 9

Ако при експропријацијата на еден дел од недвижноста се утврди дека сопственикот нема стопански интерес да го користи преостанатиот дел, ќе се експроприра на негово барање и тој дел.

Член 10

За експроприраната недвижност на сопственикот му припаѓа надоместок.

Надоместокот за експроприраната недвижност го поднесува корисникот на експропријацијата.

Член 11

Кога е потребно заради изградба на објект или изведување на други работи определени со овој закон (член 1) правото на користење на земјиште во општествена сопственост, или некое друго право, да се пренесе од еден носител на тоа право врз друг носител, тој пренос се врши според посебната постапка што е предвидена со овој закон.

Глава II

УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ

Член 12

Ако одлуката за изградба на определен објект ја донесло собрание на општина на седница, извршниот совет односно државниот секретар за народна одбрана за воени објекти, општиот интерес за изградба на тој објект на земјиштето што треба да се експроприра се утврдува со таа одлука или со друга одлука на тој орган.

Ако е донесен урбанистички односно просторен план или одлука со која тој план се заменува, одлуката за утврдување на општиот интерес во поглед локацијата на објектот мора да биде во согласност со тој план односно одлука.

Општиот интерес за истражување на рудно или друго природно богатство се утврдува со дозвола на надлежниот државен орган дека тоа истражување може да се врши на земјиштето за кое се има намера да се предложи експропријација.

Член 13

Ако зграда на која постои право на сопственост, за која постои намера да се предложи експропријација, се наоѓа на земјиште во општествена сопственост кое со урбанистичкиот односно просторниот план или со одлука која го заменува тој план е определено за станбена или комунална изградба, општиот интерес за таква изградба на земјиштето на кое се наоѓа зградата се утврдува со тој план или со одлука која го заменува тој план.

Одлуката на собрание на општината што го заменува урбанистичкиот план мора, покрај другото, да ги содржи границите на земјиштето и целта за која тоа може да биде употребено.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се применуваат ако е во прашање таква зграда која, според урбанистичкиот план или одлука што го заменува тој план, може да постои на местото на кое се наоѓа, а е во таква состојба што да не е потребно нејзино уривање.

Член 14

Во случај кога општиот интерес не е утврден според претходните членови, експропријација може да се предложи дури откако надлежниот државен орган, на образложен предлог од корисникот на експропријацијата, ќе издаде решение (член 15) дека е изградбата на објект на определеното место од

општ интерес и дека може да се пристапи кон експропријација.

Член 15

Ако одлуката за изградба на определен објект ја донесла работна или друга организација или државен орган, освен државните органи од членот 12 ст. 1 и 3 на овој закон, решение за тоа дека изградбата на тој објект на земјиштето за кое се има намера да се предложи експропријација е од општ интерес, донесува на седница собранието на општината на чија територија се наоѓа тоа земјиште.

Ако тоа земјиште се наоѓа на територијата на повеќе општини, решение за утврдување на општиот интерес донесува градскиот собор односно градското собрание или извршниот совет.

Со поднесување тужба со која против тоа решение се поведува управен спор не се запира постапката по предлогот за експропријација.

Решението за експропријација донесено пред окончувањето на управниот спор не може да се изврши и престанува да важи ако е со пресуда донесена во тој спор поништено или укинато решението со кое се утврдува дека е изградбата на објектот од општ интерес и дека може да се пристапи кон експропријација.

Глава III

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СО ЦЕЛ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 16

Оној што има намера да предложи експропријација, може да бара, заради изработување инвестиционен елаборат, поднесување предлог за утврдување на општиот интерес или поднесување предлог за експропријација, да му се дозволи да ги изврши на определената недвижност потребните подготвителни дејствија, како што се испитување на земјиштето, премерување и слично.

Член 17

Во предлогот за дозвола за вршење подготвителни дејствија мораат да се назначат целта заради која се има намера да се предложи експропријација, недвижноста на која предлагачот има намера да ги врши подготвителните дејствија, сопственикот на таа недвижност, природата, обемот и целта на дејствијата, како и времето на нивното траење.

По предлогот за дозвола за вршење подготвителни дејствија решава управниот орган на собранието на општината надлежен за донесување на решение за експропријацијата.

Член 18

Ако подносителот на предлогот за дозвола за вршење подготвителни дејствија го стори веројатно тоа дека такви дејствија му се потребни за целта определена со овој закон, надлежниот орган ќе ги дозволи таквите подготвителни дејствија.

При донесување на решение за дозвола за вршење подготвителни дејствија надлежниот орган ќе води сметка за тоа да не се вршат тие дејствија во време негодно за сопственикот на недвижноста со оглед на културата на земјиштето и на целта за која тој ја користи недвижноста.

Во тоа решение мораат, покрај другото, да се наведат подготвителните дејствија што може да ги врши предлагачот, како и рокот до кој треба да ги изврши.

Со тоа решение не може да се дозволи изведување на градежни и други слични работи.

Член 19

Против решението донесено по предлогот за дозвола за вршење подготвителни дејствија може да се изјави жалба.

Член 20

Оној во чија корист е дозволено вршење на подготвителни дејствија е должен да му плати за тоа

надоместок на сопственикот на недвижноста на која се дозволени таквите дејствија.

Одредбите од овој закон за надоместокот за привременото заземање (член 42) и за постапката за определување на височината на тој надоместок се применуваат и во случај на дозвола за вршење подготвителни дејствија.

Глава IV

РЕШЕНИЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 21

Предлог за експропријација може да поднесе општествено-политичка заедница, работна или друга самоуправна организација, општествено-политичка организација или здружение на граѓани дури откако според одредбите на овој закон ќе се утврди општиот интерес за изградба на објектот.

Предлогот за експропријација му се поднесува на општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи.

Од името на општествено-политичката заедница предлогот за експропријацијата го поднесува јавниот правобранител.

Предлогот за експропријација може да се поднесе само за време на важењето на одлуката за изградба на објектот, урбанистичкиот план или одлука што го заменува тој план.

Ако е општиот интерес утврден со решение на собранието на општината, предлог за експропријација може да се поднесе во рок од две години од денот на донесувањето на тоа решение.

Член 22

Во предлогот за експропријација на недвижност мораат да бидат назначени:

- 1) предлагачот на експропријацијата;
- 2) недвижноста за која се предлага експропријацијата, како и местото каде што се наоѓа таа недвижност;
- 3) сопственикот на недвижноста за која се предлага експропријација и неговото живеалиште или седиште;
- 4) објектот заради чија изградба се предлага експропријацијата.

Член 23

Кон предлогот за експропријација мора да се поднесе:

- 1) извод од земјишните или други јавни книги во кои се запишува сопственоста врз недвижностите, кој содржи податоци за недвижноста за која се предлага експропријацијата, а ако такви книги не постојат, катастарски и други податоци;
- 2) доказ дека предлагачот на експропријацијата има обезбедени средства приближно во височина која е потребна за плаќање надоместок за експроприраната недвижност.

Ако е општиот интерес за изградба на објектот утврден со одлука донесена врз основа на членот 12 став 1 од овој закон, кон предлогот за експропријација се поднесува актот од собранието на општината, од извршниот совет односно од државниот секретар за народна одбрана со кој се потврдува дека со одлуката на тој орган е утврдена потесната локација која го опфаќа земјиштето за кое се има намера да се предложи експропријација.

Ако е општиот интерес утврден со дозвола од надлежниот државен орган за работа на истражување на рудно и друго богатство (член 12 став 3) кон предлогот за експропријација се поднесува таа дозвола.

Ако е општиот интерес утврден врз основа на урбанистичкиот план или одлука која го заменува тој план (член 13) кон предлогот за експропријација се поднесува тој план или одлука и тоа во изводи што се однесуваат на граѓаните на земјиштето и на целта за која тоа мора да биде употребено.

Ако е општиот интерес утврден со решение на надлежниот орган (чл. 14 и 15) кои предлогот за експропријација се поднесува тоа решение.

Член 24

Решение по предлогот за експропријација донесува општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи, на чие подрачје се наоѓа недвижноста за која се предлага експропријацијата, според одредбите на Законот за општата управна постапка.

Пред донесувањето на решението овој орган ќе го сослуша сопственикот на недвижноста.

Член 25

Ако кон предлогот за експропријација, или дополнително, се поднесени пропишаните исправи и ако со тие исправи се утврдени потребните факти, општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи со решение ќе го усвои предлогот за експропријација, а во противно ќе го одбие тој предлог.

Предлог за експропријација може да се усвои иако предлагачот кон тој предлог не поднесол доказ дека има обезбедени средства од кои ќе го плати надоместокот, ако го сторил веројатно тоа дека тие средства ќе бидат обезбедени.

Во случајот од ставот 2 на овој член недвижноста не може да му се предаде на предлагачот на користење додека не поднесе доказ дека има обезбедени средства од кои ќе го плати надоместокот.

Ако предлагачот во рок од шест месеци од денот на донесувањето на решението за експропријација не поднесе доказ дека има обезбедени средства од кои ќе го плати надоместокот, решението за експропријација ќе се поништи на барање на поранешниот сопственик.

Член 26

Решението со кое се усвојува предлогот за експропријација треба, покрај другото, да содржи:

- 1) назначување на актот врз основа на кој е утврден општиот интерес;
- 2) назначување на корисникот на експропријацијата;
- 3) назначување на недвижноста што се експроприра, со наведување на земјишнокнижните податоци, а ако недвижноста не е запишана во земјишната книга, или во друга јавна книга во која се запишува сопственоста врз недвижностите, со наведување на катастарските податоци;
- 4) назначување на сопственикот на експроприраната недвижност и неговото живеалиште или седиште;
- 5) назначување на објектот или работите, заради чија изградба односно изведба се експроприра недвижноста.

Член 27

Против решението на општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи што е донесено по предлогот за експропријација може да му се изјави жалба на надлежниот републички орган.

Во случаите во кои општиот интерес е утврден врз основа на чл. 12 ст. 1 и 3 и членот 13 од овој закон жалбата против решението на надлежниот општински орган со кое се усвојува предлогот за експропријација сопственикот на недвижноста може да ја заснове и врз причината дека актот на надлежниот орган со кој се докажува постоење на општ интерес за изградба на објектот (член 23 став 2) содржи неточен факт, како и врз причината дека со одлуката донесена врз основа на членот 12 став 1 од овој закон со урбанистичкиот план, со одлуката што тој план го заменува (член 12 став 2) или со дозволата од надлежниот орган за работа на истражување на рудно или друго богатство не е опфатена неговата недвижност или дека тој план, одлука односно дозвола (член 12 став 3) не е донесена од надлежниот орган и во пропишаната постапка.

Член 28

Врз основа на предлогот за експропријација ќе се изврши, на барање од предлагачот на експропријацијата, забележба на експропријацијата во земјишните книги и во другите јавни книги во кои се запишува сопственоста врз недвижностите.

Отуѓувањето на недвижноста во поглед на која е ставена забележба на експропријацијата нема правно дејство спрема корисникот на експропријацијата.

Член 29

Трошоците на постапката за експропријација во врска со донесувањето на решение за експропријација ги поднесува корисникот на експропријацијата, освен трошоците на постапката по повод жалбата од сопственикот на недвижноста што немала успех.

Член 30

Корисникот на експропријацијата се здобива со правото на посед на експроприраната недвижност со денот на правосилноста на решението за експропријација, или со денот што е определен со тоа решение, а кој не може да падне пред правосилноста на решението за експропријација.

По исклучок, извршниот совет, на барање на предлагачот кој поднесол доказ дека има обезбедени средства за плаќање на надоместокот на експроприраната недвижност, може да реши таа недвижност да му се предаде во посед пред правосилноста на решението за експропријација, ако утврди дека е тоа неопходно поради итноста на случајот или за да се отстрани познателна штета.

Ако утврди дека е тоа неопходно поради итноста на случајот или за да се отстрани познателна штета, и државниот секретар за народна одбрана може да реши недвижноста да се предаде во посед пред правосилноста на решението за експропријација кога таа се експроприра за изградба на воен објект.

Ако на експроприраното земјиште постои зграда, друг објект или насади, надлежниот орган не може да корисникот на експропријацијата да му ја предаде во посед таа недвижност пред да ја утврди нивната вредност или обезбеди докази за вредноста на таа недвижност.

Ако корисникот на експропријацијата стапил во посед на експроприраната недвижност пред правосилноста на решението за експропријација, а предлогот за експропријација во натамошната постапка биде правосилно одбиен, корисникот на експропријацијата е должен да ја надомести штетата што му ја сторил на сопственикот со стапувањето во посед на недвижноста.

Ако е против решението на собранието на општината со кое се утврдува дека изградбата на објектот е од општ интерес и дека може да се пристапи кон експропријација поведен управен спор (член 15 ст. 1 и 2), недвижноста за која е донесено решение за експропријација пред окончувањето на тој спор не може да му се предаде во посед на корисникот на експропријацијата додека тој спор не биде окончан.

Член 31

Корисникот на експропријацијата може до правосилноста на решението за експропријација да се откаже од предлогот за експропријација.

Правосилното решение за експропријација ќе се поништи ако корисникот на експропријацијата и поранешниот сопственик заеднички го бараат тоа.

По барање на поранешниот сопственик на експроприраната недвижност ќе се пониште правосилното решение за експропријација, ако корисникот на експропријацијата во рок од две години од правосилноста на тоа решение не извршил, според природата на објектот, познателни работи на тој објект, доколку со овој закон за одделни случаи не е определено поинаку.

Барање за поништување на решението за експропријација поранешниот сопственик може да стави и по истекот на две години од правосилноста на

тоа решение, сè додека корисникот на експропријацијата нема извршено позначителни работи.

По барањето за поништување на решението за експропријација и по откажувањето од предлогот за експропријација решава органот кој за предлогот за експропријација решавал во прв степен, а имотните односи помеѓу корисникот на експропријацијата и сопственикот на недвижноста ќе се решаваат во случај на спор пред суд од општа надлежност.

Глава V

НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ

1. Височина на надоместокот

Член 32

При определувањето на надоместокот за експроприрана недвижност ќе се цени користа што може да ја даде таа недвижност со нејзиното редовно искористување, користа што поранешниот сопственик ја имал од таа недвижност, вложувањата на поранешниот сопственик во таа недвижност, пазарната цена доколку таа е израз на овие околности, дали и колку таа недвижност му служела на поранешниот сопственик како материјална основа за egzистенција и дали поранешниот сопственик за искористување на таа недвижност употребувал само своја лична работа и работа на членовите на своето домаќинство.

Ако врз надоместокот што се определува според ставот 1 на овој член влијаат околностите што недвижноста се наоѓа во населби или во туристички подрачја, или во близина на тие населби односно подрачја, сообраќајници, вештачки езера, канали, мелниорациони или други објекти, или што престои експропријација, надоместокот ќе се намали сразмерно со влијанието од тие околности.

При определувањето на надоместокот за градежно земјиште нема да се земе предвид пазарната цена која се формира во прометот на градежно земјиште.

Личните и семејните прилики на поранешниот сопственик ќе се земат во оглед при определувањето на надоместокот само ако тие околности се од суштествено значење за неговата материјална egzистенција.

Член 33

Височината на надоместокот за експроприраната недвижност се утврдува според околностите во времето на донесувањето на првостепената одлука за надоместокот.

Член 34

Со републички закон можат да се пропишат поблиски мерила за определување надоместок за експроприрана недвижност, согласно одредбите на членот 32 од овој закон.

Тие мерила можат да се определуваат и само за одделни видови недвижности, како и само за определени подрачја.

Член 35

Надоместокот за експроприрана недвижност се определува во готови пари.

На предлог на една од странките, судот може да определи надоместок, во целина или делумно, во давање во сопственост друга недвижност, ако корисникот на експропријацијата има таква недвижност и ако на таква недвижност може да постои право на сопственост.

Ако се експроприра земјоделско земјиште на земјоделец, надоместокот според ставот 2 на овој член може да се определи само по негово согласување.

Странките можат да се спогодат надоместокот да се состои, во целина или делумно, во давање друга недвижност на која може да постои право на сопственост или во некој друг вид.

Член 36

Ако експроприраните недвижности од разни видови се во сопственост на ист сопственик, при опре-

делувањето на надоместокот за експроприраната недвижност посебно се искажува надоместокот за одделните видови на тие недвижности (земјишта, згради, уреди и други објекти).

Член 37

Ако се експроприра станбена зграда или стан како посебен дел на зграда, корисникот на експропријацијата е должен, пред рушењето на зградата, на поранешниот сопственик и на другите носители на станарско право на таа зграда или стан да им обезбеди користење на друг соодветен стан, доколку заинтересираните лица не се спогодиле поинаку.

При определувањето на надоместокот за експроприраните згради или посебни делови од зградата ќе се земе во оглед и околноста од ставот 1 на овој член.

Ако се експроприра зграда или посебен дел од зграда што се изградени без пропишана дозвола од надлежниот државен орган, поранешниот сопственик нема право на надоместок за таква недвижност. Поранешниот сопственик може да ја поруши зградата и да го однесе материјалот од таа зграда во рокот што ќе му го определи надлежниот орган.

Поранешниот сопственик нема право на надоместок ниту за вложувањата што ги извршил по денот кога е писмено известен за поднесениот предлог за експропријација.

Член 38

Ако на корисникот на експропријацијата му е предадена недвижноста пред правосилноста на решението за експропријацијата, сопственикот има право да избира да му се определи надоместок според околностите во времето на предавањето на недвижноста, или во времето на донесувањето на првостепената одлука за надоместокот.

Член 39

Поранешниот сопственик на експроприраното земјиште има право да ги сие од тоа земјиште посевите и собере плодовите.

Органот надлежен за донесување на решение за експропријацијата може во итни случаи на корисникот на експропријацијата, на негово барање, да му дозволи на експроприраното земјиште да започне да изведува работи пред да втасаат посевите или плодовите за жетва или берба.

Против решението од ставот 2 на овој член може да му се изјави жалба на надлежниот републички орган.

Ако поранешниот сопственик не бил во можност да ги сие посевите или собере плодовите поради тоа што на корисникот на експропријацијата му е дозволено да ги започне работите на експроприраното земјиште пред симнувањето на посевите или собирањето на плодовите, поранешниот сопственик има право на надоместок за посевите или плодовите, по одбивање на потребните трошоци што би ги имал сопственикот до жетвата или бербата.

Член 40

Во случај на установување службеност надоместокот се определува во износ за кој поради установената службеност е намалена вредноста на земјиштето или на зградата.

Височината на намалената вредност на земјиштето или на зградата се утврдува според постапката за определување надоместок пропишана со овој закон.

Сопственикот нема право на надоместок ако поради установената службеност земјиштето или зградата не изгубиле од својата вредност.

Член 41

Во случај на установување закуп надоместокот се определува во височина на закупнината што се остварува за најблиските слични земјишта.

Надоместокот може да се определи во форма на еднократен износ за целото време на траењето на

закупот или во повремени давања што се плаќаат во еднакви временски растојанија.

Надоместокот се смета од денот кога корисникот на експропријацијата стапил во посед на земјиштето.

Ако со установувањето на закуп на сопственикот на земјиштето му се нанесе стварна штета, во надоместокот влегува и износот на таа штета.

Член 42

Надоместокот за привремено заземање на земјиште се определува во височината и на начинот како што е тоа со овој закон определено за надоместокот во случај на установување закуп.

Член 43

Ако е во прашање експропријација на недвижности од толков обем што поради тоа значителен број жители мораат да се иселат од крајот во кој се наоѓаат експроприраните недвижности, со републички закон можат да се пропишат посебни форми и услови на надоместокот.

Поранешниот сопственик може да бара надоместокот да му се определи според одредбите на овој закон, ако е тоа за него поповолно.

На корисникот на експропријацијата не може да му предаде експроприраната недвижност додека спрема поранешните сопственици не се исполнат обврските во поглед надоместокот определен врз основа на републичкиот закон.

Член 44

Кога е предмет на експропријацијата црковно земјиште — црквине на кое порано имало храм кој поради воени настани е урнат, а во тоа место не постои друг храм на иста верска заедница, корисникот на експропријацијата е должен во истото место да обезбеди соодветно земјиште годно за подигање на храм.

Корисникот на експропријацијата не може да стави во посед на експроприраното земјиште сè додека не ја изврши обврската од ставот 1 на овој член.

Член 45

Сопственикот на експроприраната недвижност не плаќа за таа недвижност данок на промет на недвижности и права.

Данок на промет на недвижности и права не плаќа ниту третото лице за недвижноста што во рок од една година по правосилноста на решението за експропријација му ја продало на сопственикот на експроприраната недвижност, и тоа до износот на надоместокот што на купувачот му е определен за експроприраната недвижност.

2. Постапка за определување на надоместокот

Член 46

По правосилноста на решението за експропријација општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи должен е без одлагање да закаже и одржи усна расправа за спогодбено определување на надоместокот за експроприраната недвижност.

Органот од ставот 1 на овој член ќе настојува странките да постигнат спогодба за надоместокот, предупредувајќи ги на нивните права и обврски според одредбите од овој закон.

Заради приготвување на расправата странките можат да поднесат свои писмени понуди, а органот од ставот 1 на овој член може да прибави писмени известувања од управите и други органи и организации за фактите што можат да бидат од значење за определувањето на височината на надоместокот.

Член 47

Со спогодбата за надоместокот за експроприраната недвижност мораат да бидат определени особено формата и височината на надоместокот и ро-

кот во кој корисникот на експропријацијата е должен да ја исполни обврската во поглед на надоместокот.

Спогодбата за надоместокот се внесува во записникот, кој мора да ги содржи сите податоци неопходни за исполнување на обврската на корисникот на експропријацијата.

Спогодбата за надоместокот е склучена кога двете странки ќе го потпишат записникот во кој е внесена спогодбата.

Записникот во кој е внесена спогодбата за надоместокот има сила на извршен наслов.

Член 48

Ако спогодба за надоместок не се постигне во рок од три месеци од денот на правосилноста на решението за експропријација, општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи го доставува без одлагање правосилното решение за експропријацијата со списите до општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа експроприраната недвижност, заради определување на надоместокот.

Ако органот не постапи според одредбата на ставот 1 од овој член, поранешниот сопственик на експроприраната недвижност може непосредно да му се обрне на судот заради определување на надоместокот.

Општинскиот суд донесува по службена должност, во вонпроцесна постапка, одлука за надоместокот за експроприраната недвижност, откако ќе изведе докази потребни за определување на надоместокот и ќе им даде на странките можност на рочиштето да се изјаснат за тоа.

Член 49

За надоместокот за експроприраната недвижност општинскиот суд расправа и одлучува во совет кој се состои од еден судија, како претседател на советот, и двајца судии-поротници.

Член 50

Трошоците на постапката заради спогодбено утврдување на надоместокот за експроприраната недвижност ги поднесува корисникот на експропријацијата.

Трошоците на судската постапка за определување на надоместокот судот ги определува сразумерно успехот на странките во таа постапка.

Член 51

Постапката за определување на надоместокот за експроприраната недвижност е итна.

Член 52

Корисникот на експропријацијата е должен во рок од 15 дена од денот на доставувањето на правосилната одлука со која е определен надоместок во пари, да му го исплати надоместокот на поранешниот сопственик.

Ако на корисникот на експропријацијата му е предадена експроприраната недвижност пред правосилноста на решението за експропријација, тој е должен на износот на надоместокот на поранешниот сопственик да му плати камата по стопа од 6% годишно од денот на предавањето на недвижноста до истекот на рокот од ставот 1 на овој член.

Ако корисникот на експропријацијата во рокот од ставот 1 на овој член не му го исплати надоместокот на поранешниот сопственик, должен е на износот на неисплатениот надоместок да плати камата по стопа од 12% годишно од денот на истекот на тој рок до денот на исплатата.

За извршување на непарични обврски рокот се определува со одлуката за надоместокот.

Член 53

Ако поради експропријацијата се изгаснала хипотеката, правото на плодоуживање или некое друго стварно право кое пред експропријацијата постоело на експроприраната недвижност, корисникот на експропријацијата е должен износот на надоместокот да го положи кај банката на посебна сметка.

Во таков случај банката ќе му го намира надоместокот на сопственикот на експроприираната недвижност, односно побарувањето на имателот на стварното право, само врз основа на нивна писмена спогодба заверена од надлежниот орган или врз основа на судска одлука.

Член 54

Укнижување на сопственоста и на другите права на експроприираната недвижност може да се изврши само ако корисникот на експропријацијата, покрај другите потребни исправи, му поднесе на судот решение за надоместокот, како и потврда од банката дека ги извршил своите обврски во поглед на намирувањето на надоместокот за експроприираната недвижност.

Укнижувањето на сопственоста и на другите права врз недвижноста што му е дадена на име надоместок на поранешниот сопственик на експроприираната недвижност се врши врз основа на правосилни решенија за експропријацијата и за надоместокот.

Глава VI

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КОМПЛЕКСИ ЗЕМЈИШТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАНБЕНАТА И КОМУНАЛНАТА ИЗГРАДБА

Член 55

За потребите на станбената и комуналната изградба и за уредувањето на земјишта за тие потреби (потреби на станбената и комуналната изградба) можат да се експроприраат и комплекси земјишта.

Одредбите од овој закон што се однесуваат на целосна експропријација на земјишта се применуваат и врз експропријацијата на комплекси земјишта за потребите на станбената и комуналната изградба, ако со одредбите на овој закон не е определено поинаку.

Член 56

Комплекс земјишта може да се експроприра за потребите на станбената и комуналната изградба само ако е за тој комплекс донесен детален урбанистички план.

Општиот интерес за потребите на станбената и комуналната изградба на комплекс земјишта се утврдува со деталниот урбанистички план.

Член 57

Земјиште на кое постои зграда и земјиште кое е потребно за нејзината редовна употреба не може да се експроприра за потребите на станбената изградба ако е зградата таква што врз основа на деталниот урбанистички план да може таа да постои на местото на кое се наоѓа, а е во таква состојба да не е оправдано нејзино рушење.

Член 58

Со експропријацијата на комплексот земјишта за потребите на станбената и комуналната изградба преминуваат во општествена сопственост сите парцели што влегуваат во составот на тој комплекс, освен парцелите од членот 57 на овој закон.

Член 59

Комплексот земјишта може за потребите на станбената и комуналната изградба да се експроприра само во корист на општината на чија територија се наоѓа тој комплекс.

Експроприираното земјиште општината може да им го дава на користење на правни лица заради изградба на згради и други објекти и заради изведување други работи, во согласност со деталниот урбанистички план.

Општината може, во согласност со деталниот урбанистички план, да им го дава експроприираното земјиште на користење и на граѓани заради изградба на згради на кои тие можат да имаат право на сопственост, ако е тоа земјиште уредено за таква изградба.

Член 60

Поранешниот сопственик на земјиштето експроприрано за потребите на станбената и комуналната изградба има право да го користи тоа земјиште до денот кога врз основа на одлуката на надлежниот општински орган е должен да му го предаде на корисникот.

Поранешниот сопственик може и пред тој ден да ѝ го предаде земјиштето на општината, а општината е должна да го прими од него тоа земјиште.

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член на поранешниот сопственик му се определува надоместок за експроприираното земјиште веднаш по предавањето земјиштето на општината или на друг корисник.

Член 61

Поранешниот сопственик на парцела која влегува во составот на комплексот земјишта експроприран за потребите на станбената и комуналната изградба има првенствено право за користење на таа парцела во површина која е потребна за изградба на зграда на која тој според законот може да има право на сопственост и за редовна употреба на таа зграда, ако врз основа на деталниот урбанистички план може на таа парцела да се подигне таква зграда.

Со републички закон ќе се пропишат условите и начинот за остварување на првенственото право за користење од ставот 1 на овој член.

Член 62

Поранешниот сопственик е должен во рок од три години од денот на доставувањето на решението за давање земјиштето на користење да изврши позначајни работи за изградба на зграда.

Ако не постапи според одредбата на ставот 1 од овој член, поранешниот сопственик губи првенствено право за користење на земјиштето на кое бил должен да подигне зграда.

Член 63

Носителот на правата од членот 60 став 1 и членот 61 став 1 на овој закон може да ги пренесе тие права со договор или тестамент само врз брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и посвоителите, а носителот на правата од членот 59 ст. 2 и 3 и правото остварено според членот 61 став 2 на овој закон не може да ги пренесе тие права освен ако преносот на тие права се врши заедно со преносот на зградата или друг објект подигнат на земјиштето на кое постои право за користење.

Правата од членот 60 став 1, членот 59 став 3 и членот 61 на овој закон можат да ги наследат по основот на законот наследниците на поранешниот сопственик, како и наследниците на лицата врз кои поранешниот сопственик, согласно овој закон, ги пренесол тие права.

Член 64

Одредбите на членот 62 од овој закон се применуваат и врз лицата врз кои поранешниот сопственик го пренесол правото за користење остварено според членот 61 став 2 на овој закон, како и врз лицата што тоа право го наследиле, а рокот од три години за извршување позначајни работи за изградба на зграда почнува да тече и во поглед на тие лица од денот кога на поранешниот сопственик му е доставено решението за давање земјиштето на користење.

Глава VII

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕНОС НА ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ СО ЦЕЛ ЗА ИЗГРАДБАТА

Член 65

Правото на користење земјиште во општествена сопственост, или некое друго право на тоа земјиште може со решение на надлежниот државен орган да се пренесе од еден носител на тоа право врз друг носител, кога е тоа потребно заради изградба на објект, или изведување на други работи, од општ интерес.

Општиот интерес за пренос на тоа право се утврдува на начинот што е определен со овој закон за експропријацијата на недвижностите.

Член 66

Ако на земјиштето што се пренесува според одредбата на членот 65 од овој закон се наоѓа зграда или друг објект во општествена сопственост, работната организација, друга самоуправна организација или општествено-политичката заедница, врз која се пренесува правото на користење на земјиштето, преку тој пренос се здобива и со правото на користење на зградата или друг објект, како и со сите други права со кои се здобива корисникот на експропријацијата, во согласност со целта заради која се врши преносот.

Член 67

Пренос на правото за користење или друго право се врши со надоместок.

Надоместокот за пренос на правото за користење на земјиште се определува во износ со кој поранешниот носител на правото за користење или на друго право може да обезбеди исти или слични услови за вршење на дејноста за која била наменета пренесената недвижност.

Надоместокот се определува во готови пари или во недвижност, согласно одредбите на членот 35 од овој закон за целосната експропријација на недвижностите.

Надоместокот го поднесува правното лице врз кое се врши преносот.

Член 68

Надоместокот за пренос на правото за користење или друго право оди во корист на општественото правно лице од кое се пренесува тоа право.

Член 69

На земјиште во општествена сопственост може да се установи право на премин, превоз, црпење вода, поставане водоводни цевки, поставане објекти за пренос и разведување на електрична енергија и на други службености во корист на работна организација, друга самоуправна организација или општествено-политичка заедница.

Надоместокот за установувањето на службеноста се определува според одредбите на овој закон за надоместокот во случај на непотполна експропријација со која се установува службеност и оди во корист на носителот на правото за користење на земјиштето, или на друго право на земјиштето, на кое е установена службеноста.

Член 70

Земјиште во општествена сопственост може привремено да се заземе ако е тоа потребно и целесобразно заради изградба на објекти од општ интерес, како и за уредување на тоа земјиште за таква изградба.

Привременото заземање може да се врши во корист на работна организација, друга самоуправна организација или општествено-политичка организација.

Надоместокот за привременото заземање на земјиште во општествена сопственост се определува според одредбите на овој закон за надоместокот во случај на привремено заземање на земјиште што не е во општествена сопственост.

Во случај на привремено заземање надоместокот за стварната штета се дава секогаш, а друг надоместок се дава само ако според одредбите од оваа глава би имало да се даде надоместок за преносот на правото за користење на земјиштето или на друго право.

Надоместокот за привремено заземање оди во корист на носителот на правото за користење или на друго право на привремено заземеното земјиште.

Член 71

За потребата и целесобразноста на службеноста или на привременото заземање одлучува саборанието на општината.

Решението за установување на службеност или за привремено заземање го донесува општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи по донесувањето на решението со кое се утврдува потребата и целесобразноста.

Член 72

Одредбите на овој закон за експропријацијата на недвижностите согласно се применуваат и врз преносот на правото за користење на земјиште или на друго право, врз установувањето на службеноста на земјиште во општествена сопственост и врз привременото заземање на земјиштето во општествена сопственост, доколку со одредбите од оваа глава не е определено нешто друго.

Одредбите од оваа глава се применуваат врз преносот на право од еден орган врз друг орган од иста општествено-политичка заедница.

Глава VIII

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Постапката за определување надоместок за експроприрана недвижност ќе се спроведе и надоместокот ќе се определи според одредбите на овој закон, ако на денот на влегувањето во сила на овој закон не постои правосилно решение за надоместок.

Ако на денот на влегувањето во сила на овој закон постапката за определување надоместок е во тек, надлежниот орган на управата односно судот пред кој се води таа постапка, ќе ја запре постапката, а списите што се однесуваат на определувањето на надоместокот ќе му ги достави без одлагање на надлежниот општински орган на управата заради спроведување на постапката според одредбите на овој закон. Во тој случај, надлежниот орган на управата односно судот пред кој се води постапката ќе го поништи односно укине решението за надоместокот ако е донесено а не станало правосилно.

По предлог за обнова на постапката за определување надоместок која е правосилно завршена до денот на влегувањето во сила на овој закон, надлежниот орган на управата односно судот претходно донесува одлука за тој предлог. Ако се донесе решение со кое се дозволува обнова на постапката и кога тоа решение ќе стане правосилно, органот на управата односно судот ќе го поништи односно укине правосилното решение за надоместокот донесено во поранешната постапка и ќе ја запре понатамошната постапка, а списите ќе му ги достави на надлежниот општински орган на управата заради спроведување на постапката според одредбите на овој закон.

Ако по барање за заштита на законитоста се поништи односно укине решение за надоместок кое станало правосилно до денот на влегувањето во сила на овој закон, соодветните списи ќе му се достават на надлежниот општински орган на управата заради спроведување постапка според одредбите на овој закон.

137.

Врз основа на членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОГРАНИЧУВАЊАТА НА НИВОТО НА МАЛОПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО УТВРДЕНИ СО СОЈУЗЕН ПРОПИС

Член 1

Ограничувањата на нивото на малопродавните цени за свежо месо утврдени во членот 10 ст. 2 и 3 на Уредбата за начинот за формирање на цените и

за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66) и Наредбата за формирање на мало-продавните цени на свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65 и 24/66), престануваат да важат.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 26
13 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

138.

Врз основа на членот 99 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ ДЕВИЗИ

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за девизи во Југославија и за начинот на располагањето со тие девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 20/67 и 26/67) во точката 6 став 1 зборовите: „до 31 декември 1967 година“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 27
13 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

139.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67 и 54/67), во секторот 0 — Производи за храна, по редниот број 121 се додава нов реден број 121а, кој гласи:

Реден број	Шифра од Номската-турата од СНГ	Наименовање	Тар. број од Царинската тарифа	Ф о р м а	
				на извозот	на увозот
121а	022-30-20	Павлаки	04.01/2	ЛБ	РК

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 28
13 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

140.

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

1. Средствата за унапредување на земјоделството и шумарството, предвидени во сојузниот буџет за 1968 година раздел 13, позиција 70, распоредна група 16-2-21, можат до износот од 6.000.000 динари да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот текст: Програмата), која е составен дел на оваа одлука, а во извод е отпечатена кон оваа одлука.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука по видовите работи наведени во одделот II под 1 до 6 од Програмата можат да се користат само за работите за кои ќе биде обезбедено учество од страна на корисникот на средствата, во износите предвидени во Програмата.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 29
13 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ПРОГРАМА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Федерацијата во 1968 година ќе учествува во финансирањето на унапредувањето на земјоделството и шумарството со мерки и акции од општествен интерес. Овие мерки и акции главно имаат за цел постигнување поголеми приноси врз база на примена на современи научно-технички и технолошки решенија во земјоделското и шумското производство, со пониски цени на чинењето и со зголемена продуктивност и економичност на трудот.

Со оваа програма покрај новите мерки и акции, се обезбедува и продолжување на мерките и акциите започнати во минатата и поранешните години.

Распоред на средствата по видовите работи:

Видови работи	(во илјади динари) Средства на федерацијата
1. Унапредување на растителното производство	2.190
2. Унапредување на сточарското производство и на производството на храна за добиток	1.579,40
3. Унапредување на шумското производство	290
4. Издигање стручни кадри, стручна информативна дејност и престој на експерти	870
5. Изработка на агроекономски студии и следење на економиката на новововедената технологија	630
6. Соеми и изложби — наградување експонати	340
7. Обврски од поранешните години	10,60
8. Нераспоредена резерва	90
Вкупно:	6.000,00 динари

Средствата на резервата ќе се користат за неопходни зголемувања на средствата распоредени на одделни видови работи, како и за извршување на итни задачи што во текот на годината ќе се покажат како неопходни, а кои не можеле да бидат предвидени со оваа програма.

141.

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА**

1. Средствата за унапредување на водостопанството, предвидени во сојузниот буџет во 1968 година раздел 13, позиција 68, распоредна група 16-2-21, можат до износот од 3.260.000 динари да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот текст: Програмата), која е составен дел на оваа одлука, а во извод е отпечатена кон оваа одлука.

2. Сојузниот секретаријат за стопанство, како носител на средствата од точката 1 на оваа одлука, ќе го организира извршувањето на Програмата, ќе го договара извршувањето на работите и задачите од позициите 1 до 4 и 6 од Програмата со непосредните извршители и ќе дава налози за исплата на сметките според претсметката на овие работи односно задачи.

3. Средствата предвидени за задачите од позициите 5 и 8 од Програмата ќе се исплатуваат непосредно врз основа на решение од носителот на средствата или од организацијата што тој ќе ја овласти.

4. Конечно пресметување (колаудација) на работите односно задачите, во смисла на точката 2 на оваа одлука, врши по извршената работа носителот на средствата односно организацијата што тој ќе ја овласти.

5. Сојузниот секретаријат за стопанство врши надзор над извршувањето на Програмата и над употребата на средствата предвидени со Програмата.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 30
13 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ПРОГРАМА**ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА**

Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година, кој делумно обезбедува продолжување на порано започнатите работи, предвидува спроведување на мерки за унапредување на водостопанството, за утврдување на непосредната и перспективната проблематика од областа на водостопанството, како и за изнаоѓање решенија на основните проблеми на водостопанството во условите создадени со стопанската реформа.

Средствата предвидени со Програмата за спроведување на горе наведените мерки и работи се распоредуваат по следните позиции:

Видови работи	Средства во динари
1. Работи по обврските од Основниот закон за водите	600.000
2. Обработка на актуелни економско-технички проблеми од интерес за федерацијата со цел за унапредување на водостопанството	1,310.000
3. Изработка на водостопанска основа на Југославија	760.000
4. Приготвување на стручни материјали за работата на мешаните комисији за водостопанство	150.000
5. Меѓународен семинар за водните ресурси и за снабдувањето со вода	30.000
6. Приготвување и обработка на материјали за потребите на Секретаријатот во врска со редовната дејност и со обврските спрема меѓународни организации	150.000
7. Средства за работата на Стручниот совет за водостопанство при Секретаријатот	100.000
8. Размена на стручни искуства и обиколување на некои водостопански објекти во Југославија со раководителите на водостопански служби на соседните и други земји при одржувањето на Конгресот за водите на Југославија	60.000
9. Нераспоредена резерва	100.000
Вкупно:	3,260.000

142.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за условите и начинот за користење на средствата од сојузниот буџет за 1968 година за покривање на обврските за повластено возење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРЕВОЗИ ВО 1968 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ**

1. Надоместокот за извршени превози по повластиците во патничкиот сообраќај, сообраќајните

работни организации го остваруваат со поднесување барање по истекот на месецот во кој се извршени повластените превози.

2. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајните работни организации прилаѓаат списоци и збирни прегледи на извршените повластени превози составени врз основа на издадените возни исправи за повластено возење, со пресметка, како и рекапитулации на списоците и прегледите.

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што се поднесуваат кон барањето за исплатување на надоместокот ќе се составуваат на образците што се отпечатени кон Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластите во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67), освен образецот бр. 5, со тоа што во сите образци зборовите: „1967 година“ да се заменат со зборовите: „1968 година“.

Железнички сообраќај

4. За исплатување на надоместокот на железничките транспортни претпријатија Заедницата на Југословенските железници поднесува за сите претпријатија заедничко барање, кон кое ги прилаѓа збирните прегледи и рекапитулацијата според образците бр. 1 до 4 и 6.

5. Збирните прегледи се составуваат според категоријата на корисниците на повластицата и видот на повластицата, и тоа:

1) за бесплатен превоз на пратеници на Сојузната скупштина — на образецот бр. 1 Збирен преглед бр. 1, во кој се назначува категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на корисниците на повластицата, проценетиот број на патувањата за 1968 година, проценетиот просечен превозен пат, височината на редовната возна цена за едно патување на проценетиот просечен превозен пат и вкупниот износ на надоместокот за проценетиот број на патувања (годишно и месечно), како и спогодбата за проценувањето;

2) за бесплатен превоз на народните херои, носителите на орденот Караѓорѓева звезда со мечеви, орденот Бела орел со мечеви и Златната медалја на Облиќ, носителите на „Партизанска споменица 1941“, воените од војните и мирновремените воени инвалиди, нивните придружници и уживателите на семејна инвалиднина и придружниците на слепи лица — на образецот бр. 2 Збирен преглед бр. 2, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на бесплатен превоз и вкупниот број на превезените корисници на бесплатен превоз и вкупниот износ на редовната возна цена за извршениот бесплатен превоз и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и на патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

3) за поединечните превози по повластиците од 75% од редовната цена на превозот за народните херои, носителите на „Партизанска споменица 1941“, инвалидите (лични и семејни) и слепи лица — на образецот бр. 3 Збирен преглед бр. 3, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на повластено возење, вкупниот износ за редовните возни цени, вкупниот наплатен износ по возните билети и вкупниот износ на надоместокот и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и на патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

4) за бесплатниот превоз на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремени воени инвалиди и на посмртни остатоци на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица — на образецот бр. 4 Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот

на превозот, вкупниот број на превезените пратки и вкупните износи на редовната возарина и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од стапничките сметковни евиденции и превозни исправи.

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 на оваа точка се составува Рекапитулација на збирните прегледи на образецот бр. 6.

Поморски, речен и друмски сообраќај

6. Сообраќајните работни организации на поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај своите барања за исплатување на надоместокот ги поднесуваат непосредно. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната работна организација е должна да приложи списоци на извршените повластени превози по видовите повластици, и тоа: список на извршените бесплатни превози на сите категории корисници на повластено возење, список на извршените превози на сите категории корисници на повластено возење со повластица од 75% од редовната цена на превозот, список на извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремени воени инвалиди и на посмртни остатоци на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на превозот, како и рекапитулација на податоците од списоците.

7. Списоците наведени во точката 6 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната работна организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, релација на извршениот превоз, износ наплатен на име возна цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ според редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на списоците се составува Рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 7.

Воздушен сообраќај

8. Сообраќајните работни организации на воздушниот сообраќај своите барања за исплатување на надоместокот ги поднесуваат непосредно. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната работна организација на воздушниот сообраќај е должна да приложи списоци на извршените повластени превози по видовите повластици, и тоа: список за извршените бесплатни превози, список за извршените превози со повластица од 50% и рекапитулација на податоците од списоците.

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа наредба, треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната работна организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, име и презиме на корисникот на повластицата, релацијата на патувањето, износ наплатен на име возна цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ според редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на списоците се составува Рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 8.

10. Службата на општественото книговодство ги прегледува барањата за исплатување на надоместокот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресметката е исправна а барањето за исплатување на надоместокот основано го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 — Жиро-сметка на буџетот (редовна

сметка) — позиција 73 (16-2-21) — за покривање на обврските за повластено возење во 1968 година.

11. Службата на општественото книговодство води евиденција за извршените исплати на надоместокот — по гранките на сообраќајот.

Службата на општественото книговодство го известува Сојузниот секретаријат за стопанство до 10-иот ден во месецот за износите на извршените исплати на надоместокот во претходниот месец — по гранките на сообраќајот.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10 Бр. 3224/1

15 март 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

др **Борис Јелиќ**, с. р.

143.

Врз основа на членот 37, 39 и 63 од Основниот закон за мерките за упредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ

1. Во Наредбата за преземање мерки на границата за здравствена заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67) во точката 1 во уводната реченица зборот: „Италија“ се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-2880

6 март 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

др **Борис Јелиќ**, с. р.

144.

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузниот геолошки завод издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

1. Средствата за геолошко-рударски истражувачки работи предвидени во сојузниот буџет за 1968 година, раздел 29, позиција 151, распоредна група 16-2, чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во натамошниот текст: Заводот), се користат за намените од Програмата за употреба на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 година за геолошко-рударски истражувачки работи (во натамошниот текст: Програмата), која е составен дел од Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 година за геолошко-ру-

дарски истражувачки работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68).

2. Во рамките на средствата распоредени со Програмата за одделни видови геолошко-рударски истражувања, Заводот ги утврдува подрачјата, објектите и работите, како и височината на средствата потребни за тие истражувања.

3. Заради извршување на Програмата Заводот склучува со организациите што се занимаваат со изведување геолошко-рударски истражувања (во натамошниот текст: изведувачите на работите) договори за изведување на геолошко-рударски истражувачки работи.

4. Геолошко-рударските истражувачки работи од Програмата, чие изведување започнува во 1968 година, им се отстапуваат на изведувачите на работите по пат на јавно наддавање и собирање писмени понуди како и со непосредна спогодба.

5. Геолошко-рударските истражувачки работи од Програмата се договараат врз основа на проекти и претсметки на изведувачите на работите прифатени од страна на Заводот и други учесници во финансирањето на тие работи.

6. Договорот од точката 5 на оваа наредба треба, покрај општите податоци, да содржи: вкупен износ на средствата потребни за извршување на геолошко-рударските истражувачки работи, со назначување на средствата предвидени со сојузниот буџет и средствата на учеството; спецификација на работите; рок во кој работите треба да се извршат; обврски на изведувачите на работите во поглед поднесувањето извештаи и елаборати, како и во поглед начинот на изведувањето на работите и начинот на трошењето на средствата; обврски на учесниците во финансирањето на работите во поглед обезбедувањето на средствата на учеството.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-318/1

13 март 1968 година

Белград

Директор
на Сојузниот геолошки завод,
инж. **Павле Пејовиќ**, с. р.

145.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67 и 5/68) во точката 1 процентот: „33%“ се заменува со процентот: „31%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 30

18 март 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др **Никола Миљаниќ**, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ**

Се разрешава Анте Доманџиќ од должноста помошник директор на Сојузната управа за царини, поради одене во пензија.

Б. бр. 22
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 34 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Се разрешава др Александар Станоевиќ од должноста заменик генерален директор на Сојузниот завод за статистика.

Б. бр. 24
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО**

Се разрешава Љубомир Бабиќ од должноста помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 25
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА**

1. Се разрешаваат од функцијата членови на Советот за стандардизација на Југословенскиот завод за стандардизација: Ристо Дуковски, Душан Зоговиќ, Чедомир Јениќ, Воислав Јововиќ, Роберт Крамер и Вождар Стефановиќ.

2. Се именуваат за членови на Советот за стандардизација на Југословенскиот завод за стандардизација:

1) Драгиша Божиновски, дипломиран инженер на Фабриката за робни цевки „11 октомври“, Куманово;

2) Предраг Дудуковиќ, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Белград;

3) Милица Јуван, научен соработник на Институтот „Хасан Бркиќ“ во Зеница;

4) Жарко Лазарујка, технички полковник на Југословенската народна армија;

5) Јован Милер, технички директор на Југословенскиот градежен центар во Белград;

6) Миливој Вирт, комерцијален директор на Деловното здружение на шумско-стопанските организации — Загреб;

7) Жарко Заврл, дипломиран инженер во Заводот за автоматизација — Љубљана.

Б. бр. 19
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 102 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ)**

1. Се разрешаваат од должноста досегашните членови на Југословенската национална комисија за меѓународната организација на трудот (МОТ).

2. Се назначуваат во Југословенската национална комисија за меѓународната организација на трудот (МОТ): за претседател:

Густав Влахов, потпретседател на Сојузната скупштина; за членови:

1) Стојанка Аралица, директор на Работничко-то свеучилиште „Моша Пијаде“, Загреб;

2) Ристо Бајалски, генерален секретар на Сојузната стопанска комора;

3) Александар Божовиќ, началник на управата во Државниот секретаријат за надворешни работи;

4) Душан Брезник, управник на Центарот за демографски истражувања на Институтот за општествени науки, Белград;

5) Раиф Диздаревиќ, претседател на Комисијата за меѓународна соработка на Централниот совет на ССЈ;

6) Јосип Франиќ, советник на претседателот на Сојузниот совет за труд;

7) Марко Перовиќ, самостоен советник во Сојузниот совет за труд;

8) Антон Полајнер, претседател на Сојузниот совет за труд;

9) Јован Поповиќ, советник во Сојузната скупштина;

10) Драго Рафај, помошник директор на Заводот за меѓународна техничка соработка;

11) Рафаел Табор, директор на Сојузното биро за работи на запослување;

12) Јоже Вилфан, пратеник на Соборот на народите на Сојузната скупштина;

13) Бранко Вукајловиќ, директор на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Б. бр. 23

6 март 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 25 од 15 јуни 1967 година објавува:

Закон за финансирање на инвестиционите работи за заштита од штетното дејствување на водите од реките Дунав и Сава;

Закон за прогласување паркот Оплепац за просторен мемориален природен споменик;

Одлука за давање согласност на одлуките на високошколските установи за бројот на редовните студенти кои можат да запишат прва година на студии во учебната 1967/68 година;

Решение за разрешавање и назначување функционери во републичките органи на управата и во Републичкиот извршен совет;

Решение за назначување советници во Републичкиот извршен совет;

Решение за разрешавање и назначување функционери во републичките органи на управата;

Решение за основање Комисија за решавање на материјалното обезбедување на учесниците од Народно-ослободителната војна и за именување на нејзините членови;

Решение за потврдата на одредбите за Републичкиот здравствен центар на Статутот на Заводот за здравствена заштита на СРС;

Решение за потврда на Статутот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи;

Правилник за стручната подготовка и другите услови што мора да ги исполнува ветеринарниот и сточарскиот инспектор;

Одлука за мерилата и начинот за определување на основите за осигурување на кои осигурениците занаетчи се осигуруваат во здравственото осигурување;

Одлука за измена на Одлуката за депонирање на расположивите средства на фондовите и резервите на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците при Стопанската банка на СРС;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителното здравствено реосигурување;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за издвојување средства за сигурносна и валоризациона резерва на фондот на инвалидското и пензиското осигурување;

Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензиски основ на шивото на личните доходи од 1966 година;

Извештај за резултатот за избор на пратеници во Републичкиот собор на Скупштината на СРС во Изборната единица број 19 — Лозница во која е повторена целата изборна постапка;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за пратеници на Стопанскиот собор на Скупштината на СРС во Изборната единица број 64 — Рума;

Исправка на Одлуката за верификација на мандатот на пратениците на Организционо-политичкиот собор на Скупштината на СРС;

Исправка на Законот за работата и правата на републичките пратеници и функционери на кои им престанала функцијата.

Во бројот 26 од 17 јуни 1967 година објавува:

Одлука за формирање одбори на Социјално-здравствениот собор на Скупштината на СР Србија;

Одлука за избор на претседатели и членови на определени одбори на Социјално-здравствениот собор на Скупштината на СР Србија;

Одлука за формирање определени одбори на Просветно-културниот собор на Скупштината на СР Србија;

Одлука за избор на претседатели и членови на определени одбори на Просветно-културниот собор на Скупштината на СР Србија;

Одлука за користењето на средствата што се остварени со продажба на Вилгенот на судската пракса во 1967 година што го издава Врховниот суд на Србија;

Договор за спроведување на социјалното осигурување на артистите;

Договор за спроведување на здравственото осигурување на самостојните угостители;

Дополнение на Соопштението од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство за запишувањето во регистарот на производителите на семе.

Во бројот 27 од 24 јуни 1967 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

Закон за штедно-кредитните служби на земјоделските организации;

Закон за измена на Законот за осигурувањето и користењето на средствата за изградба на хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав;

Закон за условите под кои граѓаните можат со лична работа со свои земјоделски орудија да им вршат услуги на други лица;

Одлука за овластување на банките за користење на орочените средства на задолжителниот дел од резервните фондови на стопанските организации;

Одлука за потврда на статутот на Републичкиот фонд за заштита на добитокот од заразните болести кај добитокот;

Одлука за изборот на претседател и членови на Комисијата за изработка на Предлог — деловникот на Републичкиот собор;

Одлука за разрешавање и именување републички секретари и заменици републички секретари односно заменик директор на Републичкиот завод за општествено планирање;

Одлука за потврда на статутите на факултетите и вишите школи;

Одлука за разрешавање од должноста судија на Врховниот суд на Србија;

Одлука за разрешавање и именување членови на Републичкиот совет за народна одбрана на СР Србија;

Одлука за одобрување програмата за работа на Републичкиот фонд за водите за 1967 година;

Одлука за разрешавање од должноста еден судија на Окружниот суд во Заечар и за избор на судии-поротници на Окружниот суд во Шабац;

Одлука за повторниот избор и за изборот на судии на Вишиот стопански суд во Белград;

Одлука за повторниот избор и изборот на судии на Врховниот суд на Србија;

Одлука на Уставниот суд на Србија за поништување на Заклучокот на Советот за урбанизам и комунално-станбени работи на Собранието на општината Младеновац во делот кој се однесува на станувањето на обврските на граѓаните за плаќање соодветни износи за приклучување на зградите кон комуналната мрежа;

Исправка на Правилникот за водење евиденција за податоците од интерес за Републиката во основното училиште.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 12 од 10 мај 1967 година објавува:

Закон за материјалното обезбедување на учесниците на Народноослободителната војна;

Закон за внатрешните работи;

Закон за определување органите и организациите за вршење работите на заштитата од јонизирачки зрачења;

Закон за надоместоците на личните доходи на републичките пратеници и функционери;

Закон за работата и правата на пратениците на Собранието на СР ЦГ и на функционерите на кои им престанала функцијата;

Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Црна Гора за 1967 година;

Одлука за одобрување програмата на работите на Републичкиот фонд за патишта за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Општинското собрание Плав за распишување заем со јавно запишување;

Одлука за потврда на Статутот на Трговско-угостителскиот школски центар во Титоград;

Одлука за потврда на Статутот на Градежната техничка школа „Инж. Марко Радевиќ“ во Титоград;

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за заштита на културните споменици на СР ЦГ на Цетиње;

Одлука за одобрување Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на културните и уметничките дејности за 1967 година;

Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на културните и уметничките дејности за 1967 година;

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот фонд за финансирање на научните дејности;

Одлука за одобрување на завршната сметка на Републичкиот фонд за финансирање на научните дејности за 1966 година;

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот совет за координација на научните дејности;

Одлука за давање гаранција на СР ЦГ на Комбинатот на алуминиум — на претпријатието за основање Титоград по кредитот од 150,000.000 динари одобрен од Инвестиционата банка на Титоград за изградба на претпријатијата;

Одлука за потврда на Стаутот на установата „Музеј Цетиње“;

Препорака за унапредувањето и развојот на здравствената служба и здравствената заштита во СР ЦГ;

Решение за распишување гласање за отповикот на Томиќ др Томислав.

СОДРЖИНА:

	Страна
134. Закон за задолжително осигурување во сообраќајот (Пречистен текст) — — — — —	249
135. Закон за установувањето на каматата на фондовите во стопанството (Пречистен текст) — — — — —	252
136. Закон за експропријацијата (Пречистен текст) — — — — —	254
137. Уредба за престанок на важењето на ограничувањата на нивото на малопродажните цени за свежо месо утврдени со сојузен пропис — — — — —	261
138. Одлука за измена на Одлуката за продажбата на стоки за девизи во Југославија и за начинот на располагањето со тие девизи — — — — —	262
139. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	262
140. Одлука за Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	262
141. Одлука за Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	263
142. Наредба за определување на начинот и постапката за поднесување барање за исплатување надоместоци за извршени превози во 1968 година по повластите во патничкиот сообраќај — — — — —	263
143. Наредба за измена на Наредбата за преземање мерки на границата за здравствена заштита на добитокот — — — — —	265
144. Наредба за поблиските услови и за начинот на користење на средствата за геолошко-рударски истражувачки работи предвидени во сојузниот буџет за 1968 година — — — — —	265
145. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	265